

Секретаријатот при Македонската академија на науките и уметностите,
распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на 3 (три) лица на неопределено време

1. 1 (еден) *референт-благајник* во Одделот за финансиски прашања
Покрај **општите услови** за вработување:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност, и
- да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност,

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните **посебни услови**:

- средно образование, средно ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование, економска насока, и
- оспособеност за работа со компјутер.

Висината на основните месечни нето примања за наведеното работно место изнесува 14.909 денари. Платата може да биде променлива.

Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (7.00 - 15.00 часот).

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: CV (лична биографија) и мотивационо писмо на македонски јазик, докази за исполнување на општите услови (уверение за државјанство и уверение дека на кандидатот не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност), како и докази за исполнување на посебните услови (диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното место и доказ за оспособеност за работа со компјутер).

2. 1 (еден) *соработник внатрешен ревизор (на обука)* во Одделот за внатрешна ревизија

Покрај **општите услови** за вработување:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност, и
- да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност,

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните **посебни услови**:

- високо образование, ниво на квалификации VI A, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на економијата, или магистратура ниво на квалификации VII, 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/2 степен, и
- без работно искуство.

Висината на основните месечни нето примања за наведеното работно место изнесува 23.634 денари. Платата може да биде променлива.

Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (7.00 - 15.00 часот).

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: CV (лична биографија) и мотивационо писмо на македонски јазик, докази за исполнување на општите услови (уверение за државјанство и уверение дека на кандидатот не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност), како и докази за исполнување на посебните услови (диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното место).

3. 1 (еден) *чувар-пожарникар* во Одделот за безбедност и техничка организација
Покрај **општите услови** за вработување:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност, и
- да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење

професија, дејност или должност,

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните **посебни услови**:

- средно образование, средно ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
- курс за пожарникари, и
- лиценца за физичко обезбедување.

Висината на основните месечни нето примања за наведеното работно место изнесува 15.702,00 денари. Платата може да биде променлива.

Неделното работно време е во смени: од понеделник до петок од 17 до 7 часот и во сабота и недела од 7 до 19 часот и од 19 до 7 часот.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: CV (лична биографија) и мотивационо писмо на македонски јазик, докази за исполнување на општите услови (уверение за државјанство и уверение дека на кандидатот не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност), како и докази за исполнување на посебните услови (диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното место, доказ за успешно завршен курс за пожарникари и лиценца за физичко обезбедување).

Документите се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

Со сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите за наведеното работно место ќе се спроведе поединечно интервју.

Изборот ќе се изврши во рок согласно член 23 став 2 од ЗРО.

Пријавите со документи за исполнување на условите се доставуваат на адреса:

Македонска академија на науките и уметностите,

бул. „Крсте Мисирков“ бр. 2 – Скопје,

телефон за контакт (02) 3235 400, во рок од **3 (три) работни дена**, сметајќи од денот на објавувањето на јавниот оглас, заклучно со 4.8.2021 година. Условите наведени во конкурсот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

Македонска академија на науките и уметностите